

**ДОГОВОР ЗА ПОСЕТУВАЊЕ НА АКАДЕМИЈА  
MR. NEW LIFE**

Склучен на \_\_\_\_\_ помеѓу,

1. Максимум Маркетинг ДООЕЛ, Скопје - Mr. New Life, ул. Фредерик Шопен 2/10, 1000 Скопје, со ЕМБС 6824684, и
2. лицето \_\_\_\_\_, со лична карта \_\_\_\_\_, на адреса \_\_\_\_\_ и телефонски број \_\_\_\_\_.

**Предмет на договорот**

**Член 1**

Предмет на овој Договор е регулирање на правата и обврските помеѓу договорните страни во врска со изучување на академијата Mr. New Life.

**Цени и начин на плаќање**

**Член 2**

Вкупен износ за посета на академијата Mr. New Life што треба да се плати изнесува \_\_\_\_\_ во денарска противредност \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ пакет

**Член 3**

Студентот ја плаќа сумата \_\_\_\_\_ (целосно / на рати) по \_\_\_\_\_ (електронски, на жиро сметка, на рата)

**Права и обврски на Академијата Mr. New Life**

**Член 4**

**Академијата Mr. New Life се обврзува да:**

- Обезбеди пристап до комплетните материјали за следење на Програмата во електронска форма;
- Обезбеди комплетни инструкции за што побрзо совладување на материјалот и соодветна примена на методите на Академијата Mr. New Life.
- Обезбеди соодветни ментори за помош при Програмата;

- Обезбеди техничка поддршка, телефонски, по пат на е-маил како и физички во нашите канцеларии;

### **Права и обврски на учениците / партнери на Академијата Mr.New Life**

Ученикот / партнерот се обрзува да:

- Го потпише и испрати електронски овој договор на следната е-маил адреса [office@mrnewlife.com](mailto:office@mrnewlife.com)
- Ја подмири договорената сума за академијата, согласно член 2 и член 3 од договорот;
- Пред да почне со работа, да ги изгледа Курс 01, Курс 02 и Курс 03 внимателно со комплетни забалешки за секоја лекција посебно и сите забелешки (барем 20 А4 страни) да ги испрати на следната е-маил адреса [support@mrnewlife.com](mailto:support@mrnewlife.com);
- Откако ќе ги комплетира забелшките, да испрати барање на следната е-маил адреса [support@mrnewlife.com](mailto:support@mrnewlife.com) за доделување ментор;
- Ги следи насоките дадени од менторите;

### **Раскинување на договорот**

#### **Член 5**

Секоја трансакција е конечна, и нема можност за поврат на средствата.

#### **Член 6**

Договорот се состои од 2 (два) исти примероци од кои 1 (еден) за секоја договорна страна.



---

**Mr. New Life**

---

**Ученик / партнер**